



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1988

СЛУЖБЕНИ ВЕШНИК НА
МАКЕДОНИЈАСКОПЈЕ
1988

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 28 октомври 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 63

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 1.400 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 33.300 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

821.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именкувања, на седницата на Сојузниот собор од 22 октомври 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК И ЗАМЕНИК НА ПРЕТСТАВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ

1. За претставник на Собранието на СФРЈ во Конкурската комисија за избор на директор на Југословенскиот регистар на бродовите се избира м-р Шиме Погорилиќ, делегат во Сојузниот собор.

2. За заменик на претставникот на Собранието на СФРЈ во Конкурската комисија за избор на директор на Југословенскиот регистар на бродовите се избира Анте Бенић, делегат во Сојузниот собор.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 552
22 октомври 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стјепан Новаковиќ, с. р.

822.

Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 20 октомври 1988 година, ја разгледуваше Информацијата за групните обраќања на граѓаните до Собранието на СФРЈ во периодот од 1 јануари 1988 до 15 јули 1988 година и, тргнувајќи од расправата во работните тела на Сојузниот собор, на Комисијата на Собранието на СФРЈ за претставки и предлози и на седницата на Соборот, Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 22 октомври 1988 година, врз основа на чл. 137 и 326 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја прифаќа Информацијата на Комисијата на Собранието на СФРЈ за претставки и предлози за групните обраќања на граѓаните до Собранието на СФРЈ во периодот од 1 јануари 1988 до 15 јули 1988 година.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува дека една од основните причини за групните обраќања на работните луѓе и граѓаните до Собранието на СФРЈ е содржана во повредите на уставноста и законитоста, што најдрастично се гледаат во повеќегодишното загрозување

на основните слободи и права на Србите и Црногорците во Социјалистичка Автономна Покраина Косово од албанските националисти и сепаратисти, и во нивното исекување под притисок.

Исто така, суштествените причини за групните обраќања на работните луѓе и граѓаните до Собранието на СФРЈ се наоѓаат во тешката економска криза, недостатоците и растројствата во концепцијата и функционирањето на стопанскиот систем и тешката економска и социјална положба на работничката класа и работниците. Причините се и во растројствата во функционирањето на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправање, бирократизмот, технократизмот, неефикасноста на државните органи, изразената немоќ, ненавремената и недоследна акција на општествено-политичките и самоуправни фактори во повеќе средини, како и во непотполното, ненавременно и необјективно информирање на работните луѓе и граѓаните.

3. Собранието на СФРЈ, како орган на општественото самоуправање и највисок орган на власта во рамките на правата и должностите на федерацијата, беше и ќе биде отворено за поединечни и групни обраќања на работните луѓе и граѓаните и, во рамките на својата надлежност, поефикасно ќе се ангажира во отстранувањето на причините за групните обраќања на работните луѓе и граѓаните.

4. Собранието на СФРЈ енергично ќе се ангажира во доследното и целосно спроведување на Југословенската програма на мерки и активности за запирање на исекувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово, во совладувањето на контрареволуцијата и обезбедувањето на слободите и правата на обесправените граѓани, а пред сè на Србите и Црногорците.

5. Собранието на СФРЈ општествените проблеми што се поведуваат во претставките и предлозите:

а) а се односуваат на прашањата од надлежноста на органите на федерацијата без одлагање ќе ги разгледува и решава;

б) за чие решавање се надлежни органите во републиките и автономните покраини ќе ги упати на решавање до тие органи, со барање да биде известно за исходот од постапката;

в) а имаат посебна тежина, во кои се укажува на повреди на слободите и правата на човекот и граѓанинот, а и се предупредува на проблеми и недостатоци што бараат преземање на активности од пошироко општествено значење, преку своите работни тела, во соработка со Собранијата на општествено-политичките заедници и нивните тела, непосредно ќе ги испитува, проверува, ќе дава своје мислење за мерките и активностите за надминување на забележаните проблеми и ќе бара повратни информации;

Собранието на СФРЈ, исто така, ќе поведува или иницира поведување на постапка за морално-политичка и, ако постојат услови, законска одговорност против носителите на несамоуправно и незаконито дејствување.

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ препорачува сите фактори на општествено-политичкиот систем во делегатската база поцелосно и порешително да ги ангажираат делегатите во разрешувањето на проблемите што се причина за групните обраќања на граѓаните, нивните барања да ги пренесат до Собранието на СФРЈ и со својата работа и иницијатива да придонесат кон решавањето на настанатите проблеми.

Сојузниот собор го истакнува значењето на непосредното ангажирање на органите на општествено-политичките организации врз решавањето на причините и проблемите поради кои работните луѓе и граѓаните се жалат.

7. Собранието на СФРЈ смета дека претставките и предлозите, а посебно групните обраќања на граѓаните до Собранието на СФРЈ, треба да се разгледуваат и решаваат таму каде што дошло до материјални тешкотии и повреди на уставноста и законитоста и на основните слободи и права на човекот и граѓаниот. Едновременно изразува спремност со своето непосредно учество да даде придонес во разрешувањето на проблемите што се поведени во претставките и предлозите.

8. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува дека е неопходно побрзо и поенергично преземање на соодветни мерки од страна на надлежните органи во преиспитувањето на оние законски решенија што практиката не ги потврдува како исправни, а на што се укажува и при групните доаѓања на граѓаните во Собранието на СФРЈ.

9. Собранието на СФРЈ им препорачува на собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини, тргнувајќи од Законот за работата врз претставките и предлозите упатени до сојузните органи, во најкраток рок да предвидат, односно да ги изменат решенијата во своите прописи со кои се уредуваат правата и должностите на надлежните органи во врска со работата врз претставките и предлозите.

10. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува дека е неопходно за содржината на разговорите и за начинот на решавање на проблемите поведени при групните доаѓања да се обезбеди навремено и целосно информирање на делегатите.

11. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува дека навременото најавување на доаѓањето на групи граѓани во Собранието на СФРЈ би придонело кон побрзо и поквалитетно решавање на прашањата што тие ги поведуваат. Најавувањето на доаѓањето би дало можност надлежните тела на Собранието на СФРЈ непосредно да се ангажираат во решавањето на проблемите и пред доаѓањето на граѓаните во Собранието на СФРЈ.

12. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја обврзува Комисијата за претставки и предлози да го следи остварувањето на овие заклучоци и за тоа редовно да ги известува соборите на Собранието на СФРЈ.

13. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја обврзува Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на примената на Деловникот да го разгледа досегашниот начин и постапка за прием на работните луѓе и граѓаните во Собранието на СФРЈ и, ако оцени дека е потребно, да подготви предлог за дополнување на Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ, во кој ќе бидат регулирани сите релевантни прашања во врска со групните обраќања на граѓаните до Собранието на СФРЈ.

14. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 805/88-025
22 октомври 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стјепан Новаковиќ, с. р.

823.

Врз основа на член 3 од Законот за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ

1. Во Одлуката за Единствената класификација на

дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86 и 78/87), во Единствената класификација на дејностите, која претставува составен дел на таа одлука, во областа „06 – Сообраќај и врски“ во гранката и групата „06020 Поморски сообраќај“, во подгрупата на дејности „060202 – Услуги во поморскиот сообраќај“, последната реченица на описот на содржината на дејностите се брише.

По подгрупата на дејности „060202 – Услуги во поморскиот сообраќај“ се додава нова подгрупа на дејности, која гласи:

„060203 – Услуги на морините во поморскиот сообраќај“.

Во гранката и групата „0603 06030 Речен и езерски сообраќај“, по подгрупата на дејности „060302 – Услуги во речниот и езерскиот сообраќај“, се додава нова подгрупа на дејности, која гласи:

„060303 Услуги на морините во речниот и езерскиот сообраќај“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануара 1989 година.

Е. п. бр. 380
26 септември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

824.

Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86 и 87/87), по прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 82/87, 19/88 и 34/88) во Списокот на стоки со форми на извозот и увозот, во колона 7 кратенката: „ЛБО“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тарифната ознака 0714.10.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 381
29 септември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

825.

Врз основа на член 356 став 2 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ ЗАРАДИ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР ВО 1988 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се пропишуваат условите под кои се врши увоз на стоки за широка потрошувачка заради интервенција на домашниот пазар и сировини и репродукциони материјали што се користат во производството на тие стоки и се уредува плаќањето на царината, на посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки и посебната такса на увезени стоки.

2. Интервентен увоз според одредбите на оваа одлука може да се врши за стоки за широка потрошувачка од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување
1	2	3
	3305.109	--- Шампони подготвени за продажба на мало
	3306.109	--- Забни пасти подготвени за продажба на мало
	3307.109	--- Препарати за бричење вклучувајќи ги и оние пред или по бричење, приготвени за продажба на мало
	3401.11	--- Сапун и органски површински активни производи и препарати во форма на стапчиња, колачиња, леани или обликувани парчиња и хартија, вата, филц и неткаени ткаенини, импрегнирани или премачкани со сапун или со детергент за тоалетна употреба (вклучувајќи ги производите со лековити супстанции) Ех. Сапун за тоалетна употреба
34.02		Органски површински активни средства (освен сапун); површински активни препарати, препарати за перење (вклучувајќи помошни препарати за перење) и препарати за чистење, со додаток или без додаток на сапун, освен оние од тар. број 34.01:
	3402.20	- Препарати подготвени за продажба на мало
	3402.90	- Друго
	8418.10	- Комбинации на фрижидери и замрзнувачи со засебни врати
	8418.2	- Фрижидери за домаќинство
	8418.30	- Замрзнувачи во форма на сандак, со капацитет 800 l
	8418.40	- Замрзнувачи од вертикален тип со капацитет до 900 l
	8450.1	- Машини за перење за домаќинство и пералници, вклучувајќи машини кои и перат и сушат, со капацитет на суви алишта до 10 kg
85.09		Електромеханички апарати за домаќинство со вграден електромотор
	8516.40	- Електрични пегли
	8516.601	--- Шпорети
	8517.109	--- Телефонски апарати (телефони), други
	8527.31	--- Други радиодифузни приемници, вклучувајќи и такви апарати што исто така можат да примаат радиотелефонија или радиотелеграфија, комби-

1	2	3
85.28		нирани со апарати за снимање или репродукција на звукот Телевизиски приемници (вклучувајќи и видеомонитори и видеопроектори), комбинирани или некомбинирани во исто кукиште со радиоприемници или апарати за снимање или репродукција на звукот или сликата Ех. Телевизиски приемници
87.03		Патнички автомобили и други моторна возила, главно конструирани за превоз на лица (освен возила од тар. број 87.02), вклучувајќи и моторни возила со комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки
	8703.2	- Други возила со клипни мотори и со палење со помош на свеќички, освен со ротациони клипни мотори:
	8703.21	-- со зафатнина на цилиндарот до 1000 cm ³ :
	8703.211	--- патнички автомобили, составени
	8703.22	-- со зафатнина на цилиндарот преку 1000 до 1500 cm ³ :
	8703.221	--- патнички автомобили, составени
	8703.3	- Други возила со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел):
	8703.31	-- со зафатнина на цилиндарот до 1500 cm ³ :
	8703.311	--- патнички автомобили, составени
94.03		Друг мебел и негови делови

3. Интервентен увоз според одредбите на оваа одлука може да се врши за сировини и репродукциони материјали што се користат во производството на стоки за широка потрошувачка од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Тарифна ознака	Наименување
1	2	3
02.01		Месо говедско, свежо или разладено
02.02		Месо говедско, замрзнато
02.03		Месо свињско, свежо, разладено или замрзнато

1	2	3	1	2	3
04.01	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додатен шеќер или други материи за засладување:		2903.15	--	1,2-Дихлоретан (стилендихлорид)
0401.10	- Со содржина на маснотија до 1% по маса		2903.21	--	Винилхлорид (хлоретилен)
0401.309	--- Друго		2903.401	---	Дихлордифлуорометан
			2903.403	---	Трихлоромонофлуорометан
04.02	Млеко и павлака, концентрирани или со содржина на додатен шеќер или други материи за засладување:		2909.42	--	Монометил-етри етилен - гликола или диетилен-гликола
0402.2	- Во прав, гранули или во други цврсти форми со содржина на маснотија преку 1,5% по маса:		2922.5016	---	метилдопа
0402.9	- Друго		2929.101		Диенилметилдиизоцијанат (MDI)
0708.20	Грав (<i>vigna spp.</i> , <i>phaseolus spp.</i>)		2937.21	---	кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и преднизолон (дехидрохидрокортизон)
0901.11	-- Кафе непржено со кофеин		2937.22	--	халогени деривати на адрено-кортикални хормони
1005.101	--- Пченка семенска хибридна		2937.9	-	Други хормони и нивни деривати; други стероиди, што првенствено се употребуваат како хормони
1201.00	Соја во зрно вклучувајќи и кршена				
1403.10	- Сорго за метли (<i>Sorghum vulgare var. technicum</i>)	29.41		-	Антибиотици
1502.001	--- Масноти од животни: видови говеда, овци и кози, сурови или топени, вклучувајќи пресувани или добиени со солвентна екстракција, за индустријски цели		2941.10	-	Пеницилини и нивни деривати со структура на пеницилинска киселина; нивни соли:
			2941.101	---	пеницилини
1512.11	--- Сурово масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции		2941.102	---	ампицилини
1701.1	- Суров шеќер без додатни средства за амортизација и материи за бојосување		2941.109	---	друго
			2941.20	-	Стрептомицини и нивни деривати; нивни соли
18.01	Какао во зрно, цело или кршено, сурово или пржено		2941.30	-	Тетрациклини и нивни деривати; нивни соли:
2301.20	- Брашно, прав и полети од риби или черупкари, мекотелци или од други водени безрбетници		2941.301	---	тетрациклини
			2941.302	---	окситетрациклин
			2941.303	---	хлортетрациклин
			2941.304	---	метациклин
			2941.309	---	друго
23.04	Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени при екстракција на масло од соја, немелени, мелени или пелетизирани		2941.40	-	Хлоромafenикол и негови деривати; нивни соли
2519.901	Електростопен магнезит		2941.50	-	Еритромицин и негови деривати; нивни соли
2530.90	- Минерални материи на друго место неспомнати или опфатени, друго		2941.90	-	Друго:
			2941.901	---	цефалоспорини
			2941.909	---	друго
2710.079	--- други тешки масла за подмачкување и ладење		3001.901	---	хепарин
2815.11	-- Натриумхидроксид (каустична сода), цврст	30.03	3001.902	---	соли на хепарин
2815.12	-- Натриумхидроксид (каустична сода), во воден раствор (раствор на сода или течна сода)				Лекови (со исклучок на производите од тар. бр. 30.02, 30.05 или 30.06) што се состојат од две или повеќе состојки и што се помешани за терапевтска или профилактичка употреба но што не се приготвени во одмерени дози ниту во форма или во пакување за малопродажба:
2819.10	- Хромтриоксид		3003.10	-	Што содржат пеницилини или нивни деривати со структура на пеницилинска киселина или стрептомицини и нивни деривати
2833.11	-- Динатриумсулфат				
2833.19	--- Сулфати на натриум, други				
2835.31	-- Натриумтрифосфат (натриум-триполифосфат)				
2836.20	- Динатриумкарбонат				
2836.91	-- литиумкарбонати				
2901.21	-- етилен		3003.20	-	Што содржат други антибиотици:
2902.50	- Стирен				

1	2	3	1	2	3
	3003.201	--- што содржат ролитетрациклин		3208.20	- Врз база на акрилни или винилни полимери
	3003.209	--- други		3208.90	- Друго
	3003.3	- Што содржат хормони или други производи од тарифниот број 29.37 но не содржат антибиотици:	32.09	Ех.	Бел акрилен лак, друго
	3003.31	-- што содржат инсулин			Премачкувачки средства и лакови (вклучувајќи емајл и лакови врз база на синтетички полимери или хемиски модификувани природни полимери дисперзирани или растворени во вода):
	3003.40	- Што содржат алкалоиди или нивни деривати но не содржат хормони и други производи од тар. број 29.37 ниту антибиотици	3209.90	- Друго	Ех.
30.04		Лекови (со исклучок на производи од тар. бр. 30.02, 30.05 и 30.06) што се состојат од помешани или од непомешани производи за терапевтска или профилактична употреба приготвени во одмерени дози или во форма или во пакување за продажба на мало:		3212.10	Црн водотопен лак, друго
	3004.10	- Што содржат пеницилини или нивни деривати со структура на пеницилинска киселина или стрептомицини и нивни деривати:		3402.19	- Фолии за печат
	3004.109	--- дозирани лекови во растурена состојба		3501.101	--- Казеин, за одгледување на микробиолошки култури
	3004.209	--- дозирани лекови во растурена состојба		3502.901	--- лакталбумин
	3004.319	--- дозирани лекови во растурена состојба		3503.002	--- Желатин, други
	3004.329	--- дозирани лекови во растурена состојба		3507.901	--- пепсин
	3004.399	--- дозирани лекови во растурена состојба		3507.902	--- трипсин
	3004.402	--- онцовин дозиран во растурена состојба		3507.903	--- thiomucase
	3004.409	--- други дозирани во растурена состојба		3507.904	--- други ензими
	3004.509	--- дозирани лекови во растурена состојба		3507.905	--- ензимски концентрати на панкреатин
	3102.10	- Уреа, вклучувајќи и уреа во воден раствор		3507.906	--- ензимски концентрати, други
	3206.50	- Неоргански производи што се употребуваат како луминофори		3802.10	- Активен јаглен
	3206.10	- Пигменти, препарати врз база на титандиоксид		3816.00	Огноотпорни цементи, огноотпорни малтери, огноотпорни бетони и слични огноотпорни маси, освен производи од тар. број 38.01
	3206.492	--- Концентрирани дисперзии на пигмент		3817.101	--- Линеарен алкил - Бензини
	3207.10	- Подготвени пигменти, подготвени средства за заматување, подготвени бои и сл. препарати		3823.901	--- Препарати за галванизација и фосфатирање
	3207.20	- Стаклест емајл и глазури, превлаки и слични препарати	38.23		Приготвени врзивни средства за леарски калапи или леарски јатки, хемиски производи и препарати за хемиската индустрија и слични индустрии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешаница на природни производи) на друго место неспомнати или неопфатени други производи на хемиската индустрија или на слични индустрии, на друго место неспомнати или неопфатени:
32.08		Премачкувачки средства и лакови (вклучувајќи емајли и лакови) врз база на синтетички полимери или хемиски модификувани природни полимери, дисперзирани или растворени во неводен медиум; раствори дефинирани со забелешката 4 кон оваа глава:		3823.909	--- друго
					Ех.
					Фреон 11
				3901.10	- Полиетилен, со специфична густина помала од 0,94
				3901.20	- Полиетилен, со специфична густина од 0,94 или поголема
				3902.10	- Полипропилен
				3903.11	-- Полистирол за експандирање
				3903.199	--- Полистирол, други

1	2	3	1	2	3
	4016.93	-- производи за затинање	51.05		Волна и фина или груба животинска длака, влачена или чешлана (вклучувајќи чешлана волна, во маса)
	4016.99	-- друго			
41.01		Сурови крупни и ситни кожи, говедски кожи и кожи од копитари (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани но нештавени, ниту пергаментно обработени ниту натаму обработувани), со длака или без длака, цепени или нецепени:	52.01		Памук, невлачен и нечеслан
			52.03		Памук, влачен или чешлан
			52.05		Предиво од памук (освен конец за шиене) со содржина од 85% или повеќе по маса на памук, неподготвено за продажба на мало
41.02		Сурови кожи, овчи и јагнешки (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани но нештавени, пергаментно или транспарентно необработени ниту поинаку натаму обработувани), со длака или без длака, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешката I под 3) кон оваа глава	52.06		Предиво од памук (освен конец за шиене) со содржина помала од 85% по маса на памук, неподготвено за продажба на мало
				5402.52	-- Друго предиво од полиестер
				3903.20	-- Кополимери стирор-акрилонитрил (SAN)
				3903.30	-- Кополимери акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)
41.03		Други крупни и ситни сурови кожи (свежи или посолени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани но нештавени ниту пергаментно или транспарентно обработени ниту натаму обработувани), со длака или без длака, вметнати или невметнати, освен исклучените со забелешката I под 2) и 3) кон оваа глава		3904.10	-- Поливинилхлорид, непомешан со други материји
				3904.30	-- Кополимери на винилхлорид-винилацетат
				3906.10	-- Полиметилметакрилат
				3907.208	--- Приготвени полиетри за тврди полиуретански пени
				3907.40	-- Поликарбонати
				3907.919	--- Други полиестери, незаситени, други
41.04		Штавени кожи од говеда и копитари, без длака, освен штавените кожи од тар. бр. 41.08 и 41.09		3907.991	--- Полиестери други, заситени, во прав и гранулат
41.05		Овчи и јагнешки кожи штавени, без волна, освен од тар. бр. 41.08 и 41.09		3907.999	--- Други полиестери, други
41.06		Козји и јарешки штавени кожи, без длака, освен штавени кожи од тар. бр. 41.08 и 41.09		3908.101	Ех. Norie
41.07		Штавена кожа од други животни, без длака, освен штавени кожи од тар. бр. 41.08 или 41.09		3909.10	Полиамиди во примарни форми, во прав и гранулат
				3909.40	-- Уреа на смола; тиноуреа на смола
41.08	4108.00	Семишувана кожа (вклучувајќи ја комбинацијата на семишувана кожа)		3910.009	-- Фенолни смоли
41.09	4109.00	Лакирана кожа и лакирана слоеви-та (обложена со фолија) кожа, метализирана кожа	39.16		--- Силикони во примарни форми, друго
41.11	4111.00	Вештачка кожа врз основа на кожа или кожни влакна во форма на плочи, листови или ленти, вклучувајќи во ролни		3916.20	Монофиламенти со најголема димензија со попречен пресек преку 1 mm прачки и профилни форми од пластични маси површински обработени или необработени но поинаку необработувани:
48.01	4801.00	Весникарска хартија, во ролни или листови	39.17		-- Од полимери на винилхлорид
48.11		Хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, премачкани, импрегнирани, покриени, површински бојосани, површински украсени или печатени, во ролни или листови, освен производите од тар. бр. 48.03, 48.09, 48.10 и 48.18:		3917.39	Цевки, црева и прибор за нив (на пр. спојници, колена, прирабници) од пластични маси:
			39.20		--- Други
	4811.909	--- друго		3920.30	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти од пластични маси, што не се од клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали:
51.01		Волна невлачена и нечеслана		3920.62	-- Од полимери на стирол
				3920.69	-- од полиетилен - терефтал
					-- од други полиестери

1	2	3	1	2	3
39.26	Други производи од пластични маси и производи од други материјали од тар. бр. 39.01 до 39.14:		8531.80	- Други апарати	
	3926.90 - Друго		8532.10	- Константни кондензатори предвидени за употреба во струјните кола со фреквенција од 50/60 Hz и што можат да апсорбираат реактивна сила до 0,5 kVA (кондензатори на сила)	
40.16	Други производи од гума освен од тврда гума:		8532.22	-- алуминиумски електролитички кондензатори	
	6814.10 - Плочы, листови и ленти од агломериран или реконституиран дискус, на подлога или без подлога		8532.23	-- керамички диелектрични, еднослојни кондензатори	
	6815.10 - Производи од графит или друг јаглерод, што не се за електро-технички цели		8532.24	-- керамички диелектрични, повеќеслојни кондензатори	
	7007.19 - Календ сигурносно стакло, друго		8532.25	-- диелектрични, од хартија или пластична маса, кондензатори	
	7011.20 - Стаклени обвивки за катодни цевки		8532.29	- Електрични кондензатори, константни, други	
	7601.10 - Алуминиум, нелегиран		8532.30	- Променливи или дотерливи (однапред дотерани) кондензатори	
80.03	8003.00 Прачки, профили и жица од калај		8533.21	- Други константни отпорници, со сила до 20 W	
	8208.30 - Ножеви и сечила за машини или за механички направи, за кујнски уреди или за машини што се користат во прехранбената индустрија		8533.40	- Други променливи отпорници, вклучувајќи реостати и потенциометри	
	8302.499 - - - Други окови, прибор и слични производи, други		8534.00	Печатени кола	
	8403.10 - Котли		8535.309	- - - прекинувачи	
	8413.609 - - - Други пумпи за потиснување, со ротационо движење, други		8536.10	- Осигурувачи	
	8414.301 - - - Компресори за фрижидери		8536.50	- Други прекинувачи	
	8414.599 - - - Други вентилатори		8536.61	-- Сијалични грла	
	8415.901 - - - Делови за уреди со капацитет до 168 MJ/h		8536.69	-- Сијалични грла, штекери и приклучници, друго	
	8418.991 Алуминиумски испарувачи		8536.90	Електрични апарати за вклучување и исклучување	
	8418.999 - - - Делови, друго	85.38		- други апарати	
	8419.111 - - - Проточни греачи за вода на гас за домаќинство			Делови погодни за употреба исклучително или главно со апаратите од тар. бр. 85.35, 85.36 и 85.37:	
	8450.901 - - - Амортизери		8538.90	- Друго	
	8481.40 - Сигурносни вентили	85.39		Електрични сијалици со влакна и електрични сијалици со празнење, вклучувајќи затворени рефлекторски влошки со вградени сијалици, ултравиолетни и инфрацрвени сијалици; лачни сијалици:	
	8481.80 - Други уреди			-- Други	
	8504.319 - - - други трансформатори: други		8539.29	-- Други	
	8504.40 - Статички конвертори (претвора-чи)		8539.39	-- Други	
	8504.50 - Други индуктивни калеми		8540.11	- Катодни цевки за телевизиски приемници, вклучувајќи катодни цевки за видеомонитори, во боја	
	8505.11 Перманентни магнети и производи предвидени да станат перманентни магнети по магнетизирањето:			- Диоди, освен фотоосетливи и диоди за емитирање на светлост	
	8505.19 - - - друго		8541.10	-- Транзистори, освен фотоосетливи: со растурање помало од 1 W	
	8505.90 - Друго вклучувајќи и делови		8541.21	-- Транзистори, освен фотоосетливи, други	
	8509.90 - Делови			- Фотоосетливи полупроводнички елементи, вклучувајќи фотонапонски ќелии составени или несоставени во модел или плоча; диоди за емитирање на светлост	
	8516.609 - - - Други рерни; шпорети, решоа, скари и ражни, друго		8541.29		
85.22	Делови и прибор на апаратите од тар. бр. 85.19 до 85.21:		8541.40		
	8522.10 - Грамофонски звучници				
	8522.90 - Друго				
	8529.90 - Делови погодни за употреба исклучително или главно за апаратите од тар. бр. 85.25 до 85.28, друго				

1	2	3
8541.60	–	Монтирани пиезоелектрични кристали
8542.11	– –	Монолитни интегрирана кола, дигитални
8542.19	– –	Монолитни интегрирана кола, други
8544.51	– –	Други електрични спроводници, за напони над 80 до 1000 V, со конектори
8545.20	–	Четкички
8547.20	–	Изолациони делови од пластична маса
9032.10	–	Термостати
9032.20	–	Маностати (пресостати)
9106.90	–	Други апарати за регистрирање само на времето, апарати за регистрирање и на времето и на датумот
9107.001	– – –	Програматори

Сојузниот секретар за економски односи со странство, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, може да определи заради интервентен увоз по одредбите на оваа одлука да се увезуваат и други сировини и репродукционен материјал што се користат во производството на стоки за широка потрошувачка од точка 2 на оваа одлука, како и готови прехранбени производи.

4. Интервентниот увоз според одредбите на точ. 2 и 3 од оваа одлука може да се врши најмногу до вкупниот износ од 600 милиони САД долари.

5. Увозот на стоки од точка 2 на оваа одлука се врши врз основа на јавно наддавање во рамките на Стопанската комора на Југославија, врз основа на решение од сојузниот секретар за економски односи со странство, донесено во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, а по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија.

Стоките од точка 2 на оваа одлука ги увезуваат организациите на здружен труд што ќе ги определи сојузниот секретар за економски односи со странство, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, а кои, врз основа на јавно наддавање, ги предложила Стопанската комора на Југославија и организациите за здружен труд кои, врз основа на спроведено јавно наддавање, ќе ги определи Сојузната дирекција за стоковни резерви.

Јавното наддавање за избор на организации на здружен труд што ќе извршат увоз на стоките од точ. 2 на оваа одлука мора да се заврши најдоцна во рок од 15 дена од денот на распишувањето на јавното наддавање.

Во пријавата за јавно наддавање од став 1 на оваа точка организацијата на здружен труд дава податоци за видот на стоките (тарифниот број и тарифната ознака на Царинската тарифа), за количината, вредноста и квалитетот на стоките, за земјата од која стоките се увезуваат, за условите и роковите за увоз и продажба на тие стоки на домашниот пазар, како и податоци за тоа колку цената на тие стоки ќе биде пониска од малопродажната цена на исти или слични стоки од домашно производство.

Сојузниот секретар за економски односи со странство, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, им издава решение на организациите на здружен труд што во рамките на Стопанската комора на Југославија се избрани како најповолни увозници на стоки за широка потрошувачка.

Решението од став 5 на оваа точка ги содржи податоците за видот на стоките (тарифниот број и тарифната ознака на Царинската тарифа) количината, вредноста и квалитетот на стоките, земјата од која стоките се увезуваат, условите и роковите за увоз и продажба на стоките и цената на стоките на домашниот пазар.

6. Ако со јавно наддавање од точка 5 на оваа одлука не се одберат организации на здружен труд што ќе извршат увоз на стоките и организации на здружен труд кои врз основа на спроведеното јавно наддавање ќе ги определи Сојузната дирекција за стоковни резерви од точка 2 на оваа одлука или ако увозот на стоки е неопходно да се изврши во што пократок рок, сојузниот секретар за економски односи со странство, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, може увозот на тие стоки да и го повери и на организација на здружен труд со непосредна погодба и за тоа да донесе решение.

Решението од став 1 на оваа точка ги содржи податоците наведени во точка 5 став 6 од оваа одлука.

7. На увозот на стоките од точка 2 на оваа одлука не се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки и посебна такса на увезените стоки.

8. На увозот на стоките од точка 3 на оваа одлука не се плаќа царина, посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки и посебна такса на увезените стоки.

9. Решението за увоз на стоките од точка 3 на оваа одлука, на организациите на здружен труд, односно на Сојузната дирекција за стоковни резерви, на нивно барање, им го издава сојузниот секретар за економски односи со странство, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство.

10. Заради остварување на правата од точка 7 на оваа одлука, организацијата на здружен труд е должна на надлежната царинарница да и го поднесе решението од точ. 5 и 6 на оваа одлука, а заради остварување на правата од точка 8 на оваа одлука – решението од точка 9 на оваа одлука.

11. Ако организацијата на здружен труд не ги изврши обврските утврдени со решението од оваа одлука, должна е на увезените стоки да плати царина и други увозни такси и давачки кои при увозот не биле наплатени.

12. Евиденција за интервентниот увоз на стоки по оваа одлука, врз основа на податоците од увозните царински декларации, води Сојузната управа за царина.

13. На увозот на стоки за широка потрошувачка што се реализира преку Сојузната дирекција за стоковни резерви врз основа на решенија издадени според Одлуката за увоз на стоки за широка потрошувачка заради интервенција на домашниот пазар во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, број 34/88) не се плаќа царина и посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки.

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за увозот на определени стоки заради интервенција на домашниот пазар во 1988 година.

15. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 389

24 октомври 1988 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

826.

Врз основа на член 41 став 1 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 и 61/88), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА СРЕДСТВАТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на пресметување на ревалоризацијата на средствата („Службен лист на СФРЈ”,

бр. 42/87, 68/87, 6/88, 12/88 и 42/88) во член 6 став 2 зборовите: „ревалоризациониот дел на каматата“, на двете места се заменуваат со зборот: „ревалоризацијата“:

Ставот 4 се брише.

Член 2

Во член 6а ставот 1 се менува и гласи:

„Банките и другите финансиски организации, по кредитите и другите пласмани со рок за враќање до една година за кои е договорена полна стапка на ревалоризацијата, вршат ревалоризација по стапката на растежот на цените на мало во претходниот месец. Пресметаната ревалоризација се наплатува во рокот за втасување на побарувањата, сразмерно на износот на втасаното побарување.“

Член 3

Член 6б се брише.

Член 4

Членот 7 се менува и гласи:

„Плаќањето на ревалоризацијата може да се договори и во пократки рокови од роковите утврдени сходно со член 28а став 1 точка 3 на Законот за вкупниот приход и доходот, ако тоа должникот го бара изречно.“

Член 5

Во член 8 став 1 зборовите: „дисконтиран, односно“, на сите три места се бришат.

Ставот 6 се менува и гласи:

„Ако стапката на ревалоризацијата и каматната стапка се изразени со единствена (вкупна) стапка, износот добиен со примена на единствена стапка пониска од стапката на растежот на цените од член 28а став 6 на Законот за вкупниот приход и доходот во целина претставува ревалоризација, а ако единствената стапка е повисока од стапката на растежот на цените, ревалоризацијата и каматата се пресметуваат или со директна примена на одвоени стапки или со пресметување на коефициентот меѓу стапката на растежот на цените и единствената стапка. Со тој коефициент се множи вкупниот износ добиен со примена на единствена стапка, а резултатот претставува ревалоризација. Со намалување на износот добиен со примена на единствена стапка за износот на ревалоризацијата се добива каматата со чија наплата се зголемува вкупниот приход, односно приходот, односно со која се товари доходот или се зголемуваат расходите.“

Член 6

Во член 8а, став 1 зборот: „годишна“ се брише.

Ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 7

Во член 8б ставот 4 се брише.

Член 8

Во член 11 став 1 бројот: „10“ се заменува со бројот: „15“, а бројот: „20“ – со бројот: „15“.

Член 9

По член 22 се додава член 22а, кој гласи:

„Член 22а

Корисникот на општествени средства може да одлучи да не ги применува одредбите на чл. 20 до 22 на овој правилник ако со вишокот на ревалоризационите расходи, со вклучената контролна ревалоризација, над ревалоризационите приходи, ги товари другите трошоци на работењето во пресметковниот период.“

Член 10

По член 23 се додава член 23а, кој гласи:

„Член 23а

Корисникот на општествени средства може да одлучи, во целина или делумно, да не врши ревалоризација на залихите од член 23 на овој правилник ако со вишокот на ревалоризационите расходи, со вклучена контролна ревалоризација, над ревалоризационите приходи, ги товари другите трошоци на работењето во пресметковниот период.“

Член 11

Во член 34 се додава став 2, кој гласи:

„Корисникот на општествени средства може да одлучи, во целина или делумно, да не врши ревалоризација на залихите од чл. 31 и 32 на овој правилник ако со вишокот на ревалоризационите расходи, со вклучена контролна ревалоризација, над ревалоризационите приходи, ги товари другите трошоци на работењето во пресметковниот период.“

Член 12

Во член 36а се додава став 2, кој гласи:

„Корисникот на општествени средства може да одлучи, во целина или делумно, да не врши ревалоризација на залихите од чл. 35 и 36 на овој правилник ако со вишокот на ревалоризационите расходи, со вклучена контролна ревалоризација, над ревалоризационите приходи, ги товари другите трошоци на работењето во пресметковниот период.“

Член 13

Во член 38 по ставот 2 се додаваат ст. 3 и 4, кои гласат:

„Корисниците на општествени средства кои, според Законот за вкупниот приход и доходот, не се должни да вршат контролна ревалоризација, не ја вршат таа ревалоризација и кога ќе го применат член 35а на тој закон.“

Задружните организации, ако го применат член 35а на Законот за вкупниот приход и доходот, не го применуваат член 130 став 7 на тој закон.“

Член 14

Во член 39 став 2 точка 1 по бројот: „909“ се додаваат записка и зборовите: „намален за дел од контото 190 кој потекнува од претходната година намален за пренесените износи на трошоците и намален за дел од контото 193 кој потекнува од претходните години намален за пренесените износи на трошоците“.

Члан 15

Во член 40в став 2 точка 1 броевите: „66 и 68“ се заменуваат со броевите: „66, 68, 74 и 83“, а во точка 2 броевите: „72 и 73“ се заменуваат со броевите: „72, 73, 75, 76, 77, 81, 82, 84 и 85.“

По точка 9 се додаваат точ. 10 до 12, кои гласат:

„10) Под реден број 78 се запишува износот кој е исказан во образецот Биланс на успехот под реден број 162;

11) под реден број 79 се запишува износот кој ќе се утврди кога разликата меѓу просечната месечна сегашна вредност и основните средства, без ревалоризација во тековната година, и просечната месечна состојба на кредитите и другите задолжувања за основни средства, без ревалоризација во тековната година ќе се помножи со коефициентот на ревалоризацијата од реден број 11;

12) под реден број 80 се запишува износот на ревалоризацијата на динарските кредити и на другите динарски

задолжувања за основни средства и курсните разлики, по намалувањето за нето-ефектите на курсните разлики по кредитите и другите девизни задолжувања за основни средства."

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Корисниците на општествени средства кои ги применуваат одредбите на член 35а од Законот за вкупниот приход и доходот односно одделни одредби од чл. 22а, 23а, член 34 став 2 и член 36а став 2 на овој правилник не ги пополнуваат ред. бр. 55 до 62 и реден број 65 на образецот ПК-5, а корисниците на општествени средства кои не го применуваат член 35а на Законот за вкупниот приход и доходот не ги пополнуваат ред. бр. 74 до 85 на тој образец".

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: „46 и 47“ се заменуваат со броевите: „46, 47, 75, 76, 82 и 83“, по зборот: „трошоци“ се додаваат записка и зборовите: „односно во корист на вонредните приходи“, а по зборот: „приходи“ се додаваат зборовите: „односно со товариње на ревалоризационите расходи“.

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, точ. 2, 3 и 4 се бришат.

Досегашните точ. 5 до 8, кои стануваат точ. 2 до 5 се менуваат и гласат:

„2) износот под реден број 36 се пренесува како посебна ставка на основачките вложувања (на товар на контото 007) со одобрување на контото 290, со тоа што наредните години се отпишува најмалку по постојана годишна стапка (по 1/12 секој месец) која се утврдува со ставање во однос на износот на пресметаната амортизација (без ревалоризација) на опремата во текот на годината и просечната состојба на сегашната вредност (без амортизација и без ревалоризација) на опремата во текот на годината;

3) износот под реден број 71 се книжи на товар на контото 293, а во корист на контото 290;

4) износот од редниот број 72 му се одобрува на деловниот фонд (кото 901) со товариње на контото 190;

5) со заклучните книжења со одобрување на контото 190 и со задолжување на контото 290 се гасат (затвораат) овие две конта, со тоа што кај корисникот кој не ги применува одредбите на член 35а од Законот за вкупниот приход и доходот, на контото 190 може да остане салдо најмногу до износот од редниот број 65, а на контото 290 – најмногу до износот од редниот број 70. Кај корисникот кој го применува член 35а од Законот за вкупниот приход и доходот на контото 190 не може да се искаже салдо, а на контото 290 може да остане салдо до износ од редниот број 70 намален за износот од редниот број 80."

Во досегашниот став 5 кој станува став 6 броевите: „4, 7 и 8“ се заменуваат со броевите: „5, точ. 4 и 5“, а по бројот: „1987“ се додаваат броевите: „и 1988.“

По ставот 6 се додава став 7, кој гласи:

„Се смета дека корисникот на општествени средства до износот од редниот број 62 на образецот ПК-5 има покриена загуба и по периодичните пресметки во текот на 1988 година.“

Во досегашниот став 6, кој станува став 8, зборовите: „4, точ. 7 и 8“ се заменуваат со зборовите: „5, точ. 4 и 5“.

Во досегашниот став 7, кој станува став 9 зборовите: „пополнуваат ниту да ги книжат износите од ред. бр. 31 до 33 на образецот ПК-5 ниту можат во деловниот фонд“ се заменуваат со зборовите: „во деловниот фонд“.

Член 16

Во образецот „Пресметка на контролната ревалоризација на средствата за периодот од 1 јануари до _____

19 _____ година“ (образец ПК-5) се вршат следните измени:

1) во реден број 2 во колоната 2 по зборот: „година“ се додаваат зборовите: „и намален за преносот на контото 788“;

2) под ред. бр. 31, 32 и 33 се брише описот;

3) во реден број 36 во колоната 2 зборовите: „зголемување на набавната вредност на основните средства“ се заменуваат со зборовите: „преносот на основачките вложувања“;

4) во реден број 45 во колоната 2 по зборот: „пресметка“ се додаваат зборовите: „без пренесениот износ од реден број 65 на овој образец“;

5) во реден број 65 во колоната 2 по зборот: „година“ се додаваат зборовите: „или на трошоците“;

6) во реден број 72 бројот: „+ 44“ се брише;

7) по редниот број 73 се додаваат ред. бр. 74 до 85, кои гласат:

„74. Досега пренесените ревалоризациони расходи со контролна ревалоризација на трошоците

75 За докнижување на контото

482 (65-74) > 0

76 За сторнирање од контото 482

(74-65) > 0

77 Ревалоризационите резерви од тековната година (70-68)

78 Ревалоризација на основните средства

79 Ревалоризација на дел од деловниот фонд за основни средства

80 Ревалоризација на другите извори на основни средства

81 Дел од ревалоризацијата на основните средства над износот на ревалоризацијата на изворите на основни средства 78-(79+80) > 0

82 Можност за зголемување на вкупниот приход (77-81)

83 Досега пренесениот вишок на ревалоризационата резерва во приходот

84 За докнижување на контото 788 (82-83) > 0

85 За сторнирање од контото 788 (83-82) > 0

Забелешката се менува и гласи:

„Ред. бр. 55 до 62 во 1988 година ги пополнуваат само корисниците на општествени средства кои не ги применуваат одредбите на чл. 22а, 23а, член 34 став 2 и член 36 став 2 на овој правилник.“

Овој образец претставува документ за книжење.

Износите од ред. бр. 40, 41, 46, 47, 75, 76, 84 и 85 се книжат и по периодичните пресметки и по завршната сметка.

Износите од ред. бр. 22, 26, 30, 36, 71, 72 и 73 се книжат само по завршната сметка."

Член 17

Корисникот на општествени средства кој ќе одлучи во 1988 година да го примени член 35а од Законот за вкупниот приход и доходот, ги сторнира книжењата на пресметаната ревалоризација на амортизацијата и на обртните средства што ги извршил во 1988 година.

Корисникот на општествени средства од став 1 на овој член ревалоризацијата на залихите на состојбата што ја пренесол од 1987 година (почетна состојба на контата 318, 358, 368, 608 и 638) ќе ја надомести на товар на ревалоризационата резерва од 1987 година, а остатокот на товар на ревалоризационите приходи во тековната година по други основи, освен по основ на ревалоризацијата на основните средства.

Ако ревалоризационата резерва и ревалоризационите приходи се недоволни, разликата ќе ја надомести на товар на трошоците на работењето непосредно или преку зголемување на набавната вредност на залихите.

Член 18

Одредбите на чл. 9 до 17 на овој правилник ќе се применат и при изработка на периодичната пресметка за првите девет месеци од 1988 година.

Член 19

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-12687/1
27 октомври 1988 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии
Светозар Рикановиќ, с. р.

827.

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88) во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика, а по прибавеното мислење од Сојузниот секретаријат за стопанство и Сојузниот комитет за земјоделство, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАКАО-ПРОИЗВОДИТЕ, ПРОИЗВОДИТЕ СЛИЧНИ НА ЧОКОЛАДА, КРЕМ-ПРОИЗВОДИТЕ И НА БОНБОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на какао-производи, производите слични на чоколада, крем-производи и на бонбонските производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/88) во член 125 по зборот: „СФРЈ“ се додаваат записка и зборовите: „освен одредбите за декларирање на производи што влегуваат во сила на 1 јули 1989 година.“.

Член 2

Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/178
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

828.

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88) во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика, а по прибавеното мислење од Сојузниот секретаријат за стопанство и Сојузниот комитет за земјоделство, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АЛКОХОЛНИТЕ ПИЈАЛАЦИ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на алкохолните пијалаци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/88) во член 78 по зборот: „СФРЈ“ се додаваат записка и зборовите: „освен одредбите за декларирањето на производи што влегуваат во сила на 1 јули 1989 година.“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/179
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

829.

Врз основа на член 66 став 1 а во врска со член 65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 74/87), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица, така што од 1 октомври 1988 година се зголемуваат за процентот за кој се зголемени личните доходи на активните воени лица од соодветен чин, односно класа.

2. Основ за усогласување на пензиите од точка 1 на оваа одлука е износот на старосната, инвалидската и семејната пензија во септември 1988 година, со тоа што во основот за усогласување на семејната пензија не влегува заштитниот додаток.

3. Повеќе уживатели на семејна пензија по едно решение се сметаат, во смисла на оваа одлука, како еден уживател.

4. Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на поединечни решенија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 69-1
27 октомври 1988 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
генерал-полковник во
пензија,
Дане Петковски, с. р.

830.

Врз основа на член 40а точка 2 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88 и 46/88), Народната банка на Југославија дава

СООПШТЕНИЕ

ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ И СТАПКАТА НА РАСТЕЖОТ НА НОМИНАЛНИОТ ЕФЕКТИВЕН КУРС ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-АВГУСТ И ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Коефициентите на побавниот растеж на номиналниот ефективен курс на динарот од растежот на цените на производителите на индустриски производи за периодот јули-август и периодот јули-септември 1988 година изнесуваат:

	Коефициенти за периодот јули-август 1988 година и јули-септември 1988 година	
Номинален ефективен курс	0,179	0,216

С. бр. 15
18 октомври 1988 година
Белград

Гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/88, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Во Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата во член 72 став 2 наместо зборот: „мора” треба да стои зборот: „може”.

Во член 83 став 3 во четвртиот ред наместо зборот: „рачната” треба да стои зборот: „работната”.

Во член 207 став 3 во четвртиот ред наместо буквата: „и” треба да стои запирка.

Во член 226 во став 2 на крајот наместо зборовите: „истиот период” треба да стојат зборовите: „исто траење”.

Во член 228 став 1 точка 17) наместо зборот: „пропишаното” треба да стои зборот: „прописното”.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 19 октомври 1988 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за техничките нормативи при ракување со експлозивни средства и минирање во рударството, објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/88, се поткрадна долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ПРИ РАКУВАЊЕ СО ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА И МИНИРАЊЕ ВО РУДАРСТВОТО

Во член 83. став 2 наместо импулсот: „1,5 Ws/Ω”, треба да стои импулсот „1,5 mWs/Ω”.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Београд, 30 септември 1988 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Хрватска

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Алфировић Миљенка Чедомир, Хохњец Тома Иван, Телалбашић Сулејмана Есад, Тишма-Адамић Вјекослава Радмила;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Бакула Петра Стјепан, Гиздић Владе Шпиро, Хорват Јосипа Бранислав, Куспилић Марина Иван, Срзић Марка Иво;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Бабић Мирка Миклош, Барац-Јуриша Томе Марија, Бујан Фрање Иван, Церовац Ивана Анђело, Дорчић Роберта Миховил, Дошен-Колец Стјепана Татјана, Јурјевић Данијела Јосип, Лјубић-Буреш Бернарда Емилија, Мацнер Фрање Фрањо, Маршић Матета Мирослав, Мирић Раде Душан, Памић Ивана Јосип, Симчић Фрање Емил, Симунић Анте Живко, Стризе Јакова Мате, Шевељевић-Кучан Фрање Миљенка, Шуљић Антона Анте, Томпош Хорват Јосипа Даринка, Танковић-Брозчевић Милана Марија, Турк Драгутина Владимир;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Боговац Димитрија Велимир;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Андријанић Јосипа Иво, Бабац Душана Миле, Иванчић Јосипа Андрија, Павловић Илије Бошко, Предавец Јакова Стјепан, Птичек Стјепана Јосип, Зорић Луке Велимир, Жимбрек Ладислава Тито;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абрамовић-Михаљевић Анте Иванка, Атиковић-Брозовски Мартина Марија, Бањац Стојана Никола, Блажић-Старчевић Данијела Јела, Блажић Ивана Јосип, Баић Томислава Миле, Брешчић-Милевој Антуна Инес, Брнелић Јосипа Томислав, Бучић Антона Јосип, Бугарин Мије

Драгутин, Бушевац Фехима Фехим, Царевих Мате Јозо, Цесар Фране Стјепан, Цикотовић Миленка Срећко, Цмречњак Стјепана Иван, Црнчевић Махмута Хусеин, Црковић Милана Иван, Чулиновић Фране Томислав, Далић Анте Горан, Девчић Јосипа Мирослав, Домљан Анте Славко, Драговић-Касало Анте Мара, Филиповић Антуна Матија, Франчишковић Маријана Маријан, Габријелић Слободана Вјекослав, Гајић Цвијетка Саво, Галинец Мије Јосип, Гороња Илије Раде, Граилац Јосипа Кристиан, Гулан Стеве Славко, Харамџа Мартина Мирко, Херготић Фране Иван, Хижман Павла Стјепан, Хуњади Буре Валент, Иванчић-Радетић Шиме Јосипа, Иванић Марија Јосип, Ивеља Данила Петар, Јаковац Већеслава Већеслав, Јерчић Анте Недељко, Јурага Стјепана Звонко, Камби Круна Љубо, Каменар Романа Леополд, Кароглан Анте Мате, Кавран Стјепана Жељко, Келез Марина Иво, Клеменчић Буре Валент, Костанић Анте Станко, Кошутин Стјепана Иван, Ковачевић Стјепана Иван, Криштофић Фране Павло, Кривокућа-Дроњац Душана Марија, Крижанец Ивана Антун, Крижариж-Мутвар Антуна Нада, Крог Вјекослава Терезија, Крушвар Јосипа Ратко, Кухар Буре Стјепан, Куколић Антона Здравко, Лукеж Боже Казимир, Мајер Јосипа Иван, Манце Славко Јосип, Манце Рудолфа Маријан, Маравић Јована Никола, Маретић-Муровић Бенета Дарија, Маријан-Хавдић Фране Мирослава, Маркичевић Јосипа Арсен, Марковић-Беловић Јакоба Марија, Мартинчић Јосипа Босилка, Марушић Едмонда Павло, Месарић Мије Стјепан, Могоровић-Марфан Јосипа Антонија, Мрвчић Ивана Јосип, Огрбић Марјана Стипан, Ожеанић Винка Владо, Пајнић Драгутина Блашко, Пашков Вица Винко, Перош Ивана Стјепан, Перовић-Бујас Дунка Нада, Пилат Ивана Вјекослав, Пинтерић-Алтарац Леона Леа, Полић Сретена Божо, Радан Петра Анте, Радич Блажа Луца, Рунко Антона Амброж, Сичић Драга Радоје, Склац Стјепана Драган, Скважа Антона Винко, Старчевић Радомира Мирољуб, Старешина Едуарда Едуард, Стрмечки Јосипа Јосип, Свилковић Ивана Фердо, Шешет Стјепана Драгутин, Швејц Фране Мирко, Томашко Петра Маријан, Топић Казимира Марко, Видовић Илије Анте, Винковић Мартина Иван, Влахов Петра Дражен, Врбанац Драгутина Иван, Врлета Ивана Петар, Вукић Јураја Никола, Зећ Антуна Славко, Зграблић Карла Виктор, Злодре Марја Винко, Зоричић Мате Гро, Зубовић Николе Мирослав, Жуљевић Петра Стјепан;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бркић-Зубак Фране Марија, Ибрахић-Трошић Шиме Марија, Јањанин Буре Милан, Марион Егидије Гиованни, Поланец Флоријана Стјепан, Слоковић Здравка Едвард, Томинић Ивана Луцијан;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ахметовић Селима Цемал, Анчић-Гус Рикарда Денис, Белушић-Јеромела Александра Марија, Белужић Мије Иван, Бенедети Бенедета Јосип, Блажина Јосипа Младен, Боровчић Миховила Срђан, Брајковић-Бубић Фране Силвана, Бравар-Брајковић Јосипа Вера, Брнчић-Вукушић Стјепана Анка, Бубрић Пашка Иван, Чех-Јалшовец Буре Амалија, Дебан Јосипа Драгутин, Дебелух Мартина Јосип, Димовска-Буршић Мате Олга, Дугоњић Митра Макс, Филипчић Стјепана Стјепан, Фунчић-Гуштин Петра Милка, Галић Едуарда Антун, Гржетић Антуна Франко, Хлапчић Феликса Павло, Иванчић Еугена Иван, Јелинчић Ловре Јаков, Јовичић Светозара Јелисије, Калчић-Роце Мира Марија, Коњевић Илије Данило, Ковачевић Васе Гордана, Краљић Ивана Бранко, Крижанац-Матика Карла Рита, Крулчић Јосипа Борис, Куштра Јосипа Фране, Лакошељак Ивана Нада, Лакошељак Ивана Виктор, Ланча Ивана Јосип, Лучић Мате Шиме, Лучић Филипа Рудолф, Мараст-Грегуровић Ивана Ружица, Маричковић-Кушлан Рудолфа Ана, Марош-Радман Шимуна Ана, Ма-

тијашић Анђела Петар, Менгер Рудолфа Иван, Мијандрушић-Матухина Душана Вера, Мијандрушић-Јеромела Рената Злата, Могоровић Вјекослава Владимир, Молнар Јожета Ендре, Мрђеновић Буре Милан, Некић-Беназић Драга Лидија, Палијаш Мата Винко, Павковић-Мартинац Фране Богумила, Перчић Мартина Антун, Пипинић Мате Марија, Пишак Петра Франко, Полак-Гудељ Ивана Мирјана, Призмић Ивана Миодраг, Пуцић Ивана Иван, Радаљак-Лук Јосипа Љиљана, Радовић-Ивић Душана Драгица, Ритоша-Калац Фране Душица, Русац-Јурцола Ивана Душица, Русац Силвана Младен, Сањковић-Бенко Петра Вера, Сирић Ивана Владимир, Шоша Грге Јозо, Штифанић-Турчиновић Мариа Миранда, Шујевић-Божиновић Едуарда Бранка, Трстењак Стјепана Стјепан, Водановић Антета Јаков, Вргоч Ивана Мишко, Зграблић Антуна Винко, Зовић Ивана Владимир, Жабек Буре Иван;

Од СР Србија

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Проле Боже Душан, Скупек-Трифунковић Љубомира Јованка;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Белоица Чедомира Драган, Гостиљак Милутина Бранко, Јовић Радомира Миодраг, Кезеле Ивана Душан, Милосављевић-Живковић Милоша Марија, Обрадовић-Рождаловски Властимира Вера, Павићевић Милана Живојин, Стошић Радосава Павле, Терзић Рајка Милорад, Трифунковић Милоша Добривоје, Волф Јулија Никола, Зајић Стевана Божидар;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бркић-Гавриловић Раше Јелена, Кундачина-Томић Милутина Загорка, Покрајац-Тасић Аритона Добринка, Слеччевић-Дражић Сава Радмила;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Гаковић-Јовановић Нике Љубица;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Кастелић-Гавански Николе Миланка, Маринковић Боривоја Видосава, Мишковић Драгојла Тајјана, Рајић-Митровић Тодорја Мирослава, Ружицић-Ахимовић Живомира Радмила.

Бр. 59

20 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Ранф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

- за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубива соработка и пријателски односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Колумбија

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

др Алваро де Ангуло - амбасадор на Република Колумбија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 60
23 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
821. Одлука за избор на претставник и заменик на претставникот на Собранието на СФРЈ во Конкурсната комисија за и збор на директор на Југословенскиот регистар на бродовите — — —	1593
822. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за прифаќање на Информацијата на	
Комисијата на Собранието на СФРЈ за претставки и предлози за групните обраќања на граѓаните до Собранието на СФРЈ — — — —	1593
823. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за Единствената класификација на дејностите —	1594
824. Одлука за измена на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот —	1594
825. Одлука за привремено регулирање на увозот на определени стоки заради интервенција на домашниот пазар во 1988 година — — — —	1594
826. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на пресметување на ревалоризацијата на средствата — — — — —	1600
827. Правилник за дополнување на правилникот за квалитетот на какао-производите, производите слични на чоколада, крем-производите и на бонбонските производи — — — — —	1603
828. Правилник за дополнување на Правилникот за квалитетот на алкохолните пијалаци — — —	1603
829. Одлука за усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица — — — — —	1603
830. Соопштение за односот на стапката на растежот на цените на производителите на индустриски производи и стапката на растежот на номиналниот ефективен курс за периодот јули-август и периодот јули-септември 1988 година	1604
Исправка на Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата — — — — —	1604
Исправка на Правилникот за техничките нормативи при ракување со експлозивни средства и минирање во рударството — — — — —	1604
Одликувања — — — — —	1604

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград,
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. – Уредник
КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград,
Булевар војводе Мишића бр. 17.